



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 28 ноември 1979
Скопје
Број 37 Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

472.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за републичките даноци на граѓаните, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 ноември 1979 година.

Број 08-2918
23 ноември 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 35/78 и 41/78), во член 2 се додава нова алинеја 1, која гласи:

„— од личниот доход по стапка од 0,5%.“
Досегашните алинеи 1 и 2 стануваат 2 и 3.

Член 2

По член 4, се додава нов член, кој гласи:

„Член 4-а

Приходот од републичкиот данок од личен доход на работниците од член 2, алинеја 1 на овој закон ќе се користи за намирување на обврските на Републиката за посебниот додаток на пензија, како и за други обврски по основ на пензиското и инвалидското осигурување, утврдени со закон.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

473.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 ноември 1979 година.

Број 08-2919
23 ноември 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги — пречистен текст („Службен весник на СРМ“, бр. 39/77; 42/77; 41/78 и 24/79), во Тарифата за посебниот републички данок на промет, во тарифен број 2, точка прва, алинеја 2 зборовите: „пиво и“ се бришат, а во алинеја 3, по зборот „отсто“, точката се заменува со запирка. По алинејата 3, се додава нова алинеја 4, која гласи:
„— пиво 7 отсто.“

Член 2

Во тарифниот број 4, во четвртиот ред, бројот „17“ се заменува со бројот „7“, а по зборот „отсто“, запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата, се бришат.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1980 година.

474.

Врз основа на член 376, став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО

Се прогласува Законот за евиденциите во областа на здравството, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 ноември 1979 година.

Број 08-2920
23 ноември 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО

Член 1

Со овој закон се утврдуваат евиденциите во областа на здравството кои содржат податоци од интерес за Републиката и тоа за:

1. малигните заболувања,
2. шеќерната болест,
3. исхемичната болест на срцето,
4. бубрежната инсуфициенција,
5. психозите,
6. алкохолизмот и другите зависности,
7. професионалните заболувања,
8. реуматската треска,
9. интоксикациите (труењата),
10. сообраќајниот трауматизам,
11. паричните средства за задолжителните видови на здравствена заштита,
12. паричните средства за здравствена заштита на работниците, работните луѓе и граѓаните од Социјалистичка Република Македонија кои се лекуваат во другите социјалистички републики и автономни покраини и во странство,
13. инвестиционите вложувања,
14. медицинските апарати и инструменти чија набавна вредност изнесува над 50.000 дин.

Водењето на евиденциите од став 1 на овој член е составен дел на здравствената статистика.

Член 2

Евиденцијата на податоците од член 1 на овој закон се води со запишување во основната медицинска документација, пропишана со сојузни прописи и во други средства за водење на евиденција што ќе ги пропише функционерот што раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на здравството и социјалната политика.

Член 3

Евиденција на малигните заболувања водат организациите на здружениот труд од областа на здравството (во натамошниот текст: здравствени организации) кои ќе го утврдат заболувањето, односно кои во рамките на својата дејност се занимаваат со проучување и лекување на овие заболувања.

Евиденцијата за малигните заболувања ги содржи следните податоци:

1. дијагноза (клиничка, хистолошка-цитолошка),
2. датум на првото утврдување на дијагнозата,
3. датум на пријавување на дијагнозата,
4. фазата на заболувањето (почетна, напредната, терминална),
5. метастази (не постојат, постојат, локализирана),
6. вид на лекувањето (оперативно, со зрачење, хемотерапија, симптоматска), и
7. исход на лекувањето.

Член 4

Евиденција на шеќерната болест водат здравствените организации кои ќе го утврдат заболувањето, односно кои се занимаваат со проучување и лекување на ова заболување.

Евиденцијата за шеќерната болест ги содржи следните податоци:

1. дијагноза (клиничка, лабораториска),
2. датум на првото утврдување на дијагнозата,
3. датум на пријавувањето на дијагнозата,
4. вид на шеќерната болест,
5. вид на лекувањето (со лекови, со диета),
6. исход на лекувањето.

Член 5

Евиденција на исхемичната болест на срцето водат здравствените организации што се занимаваат со утврдување, лекување и рехабилитација на ова заболување.

Евиденцијата за исхемичната болест на срцето ги содржи следните податоци:

1. дијагноза (клиничка, лабораториска),
2. фактори на ризикот,
3. датум на првото утврдување на дијагнозата,
4. датум на пријавувањето на дијагнозата,
5. вид на лекувањето,
6. исход на лекувањето.

Член 6

Евиденција на бубрежната инсуфициенција водат здравствените организации кои ќе го утврдат заболувањето, односно кои во рамките на својата дејност се занимаваат со проучување и лекување на ова заболување.

Евиденцијата на бубрежната инсуфициенција ги содржи следните податоци:

1. дијагноза (клиничка, лабораториска),
2. причина, односно вид на заболувањето што довело до бубрежна инсуфициенција,
3. датум на првото утврдување на дијагнозата,
4. датум на пријавувањето на дијагнозата,
5. вид на лекувањето,
6. користена дијализа (користена, не користена),
7. исход на лекувањето.

Член 7

Евиденција на психозите водат болничко-стационарните здравствени организации што се занимаваат со утврдување и лекување на психозите.

Евиденцијата за психозите ги содржи следните податоци:

1. дијагноза (клиничка, лабораториска),
2. датум на првото утврдување на дијагнозата,
3. датум на пријавувањето на дијагнозата,
4. вид на лекувањето,
5. исход на лекувањето.

Член 8

Евиденција на алкохолизмот и другите зависности водат одделенијата за нервни и душевни болести на општите болници, специјалните болници за нервни и душевни болести, диспанзерите и заводите за ментално здравје.

Евиденцијата за алкохолизмот и другите зависности ги содржи следните податоци:

1. дијагноза (клиничка, лабораториска),
2. датум на првото утврдување на зависноста,
3. датум на пријавувањето на дијагнозата,
4. вид на лекувањето,
5. исход на лекувањето.

Член 9

Евиденција на професионалните заболувања водат здравствените организации што укажуваат здравствена заштита на работниците.

Евиденцијата на професионалните заболувања ги содржи следните податоци:

1. дијагноза (заснована врз комплетни лабораториски и други наоди),
2. датум на првото утврдување на заболувањето,
3. датум на пријавувањето на дијагнозата,
4. вид на штетноста што довела до професионално заболување,
5. вид на лекувањето,
6. време на попреченоста за работа за време на лекувањето,
7. рехабилитација,
8. исход на лекувањето.

Член 10

Евиденција на реуматската треска водат здравствените организации кои укажуваат здравствена заштита на деца од предучилишна и училишна возраст и младина.

Евиденцијата за реуматска треска ги содржи следните податоци:

1. дијагноза (клиничка, лабораториска),
2. датум на првото утврдување на дијагнозата,
3. датум на пријавувањето на дијагнозата,
4. главни знаци на заболувањето,
5. податоци за претходно прележана стрептококна инфекција,
6. прва етапа и број на рецидиви,
7. профилакса на рецидивот на заболувањето,
8. вид на лекувањето,
9. исход на лекувањето.

Член 11

Евиденција на интоксикациите (труењата) водат здравствените организации кои ги утврдуваат заболувањата, односно кои во рамките на својата дејност се занимаваат со проучување и лекување на овие заболувања.

Евиденцијата на интоксикациите (труењата) ги содржи следните податоци:

1. дијагноза (клиничка, лабораториска),
2. датум на првото утврдување на дијагнозата,
3. датум на пријавувањето на дијагнозата,
4. причина, односно вид на интоксикацијата (суицид, акцидент, криминал и др.),
5. рецидив,
6. последици од интоксикацијата,
7. време на попреченоста за работа за време на лекувањето,
8. рехабилитација,
9. вид на лекувањето (медикаментозно-антидотно, со апаратура, со користење на дијализирачки средства и др.),
10. исход на лекувањето.

Член 12

Евиденција на сообраќајниот трауматизам водат здравствените организации што се занимаваат со утврдување, лекување и рехабилитација на овие состојби.

Евиденцијата на сообраќајниот трауматизам ги содржи следните податоци:

1. дијагноза — природа на повредата (утврде-на клинички, рендгенски и со други наоди),
2. време на настанување на повредата (час, ден во седмицата, датум, месец, година),

3. сообраќајно средство кое предизвикало повреда (вид сообраќајно возило, железница, воздушно сообраќајно средство),

4. фактори на ризикот (фактор-човек, сообраќајно средство, патишта, метеоролошки услови),

5. место на укажувањето на прва помош (место на настанот, при транспорт, во здравствена организација),

6. кој укажал прва помош (здравствен работник, други лица), — не е укажана прва помош),

7. датум и час на укажување на медицинска помош на повредениот,

8. вид на лекувањето (стационарно, амбулантно-поликлиничко, оперативно и конзервативно),

9. исход на лекувањето (излекуван, на рехабилитација, траен инвалидитет, умрен).

Член 13

Евиденција на паричните средства за задолжителните видови на здравствена заштита водат општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување.

Евиденцијата од став 1 на овој член ги содржи следните податоци:

1. вкупно потрошени парични средства за задолжителни видови на здравствена заштита на целото население,
2. потрошени средства за:
 - а) децата и младината до 20 годишна возраст;
 - б) лицата со над 65 годишна возраст;
 - в) заразни болести;
 - г) душевни болести.

Член 14

Евиденција на паричните средства за здравствена заштита на работниците и другите работни луѓе и граѓаните од Социјалистичка Република Македонија, кои се лекуваат во други социјалистички републики и автономни покраини и во странство, водат општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување.

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи податоци за:

1. износот на паричните средства исплатени одделно за секоја социјалистичка република односно автономна покраина,
2. износот на паричните средства исплатени за секој вид здравствена заштита (примарна, специјалистичко-консултативна и болничка).

Член 15

Евиденција на инвестиционите вложувања водат сите здравствени организации.

Евиденцијата на инвестиционите вложувања содржи податоци за:

1. вредноста на инвестиционите вложувања во текот на годината,
2. структурата на вложувањата (за градежни објекти, опрема и друго),
3. пресметковната вредност на инвестициите,
4. пречекорувањето на инвестициите,
5. изворите на финансирање (сопствени средства на здравствената организација, средства на самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, други самоуправни интересни заедници, местен самопридонес на граѓаните, средства на општествено-политичките заедници и други извори).

Член 16

Евиденција на медицинските апарати и инструменти чија набавна вредност изнесува над 50.000 динари, водат сите здравствени организации.

Евиденцијата за медицинските апарати и инструменти содржи податоци за:

1. називот,
2. годината на набавката,
3. називот на фирмата што ги произвела,

4. земјата во која се произведени,
5. набавната вредност и
6. сегашната вредност.

Член 17

Податоците што се внесуваат во евиденциите утврдени со овој закон се чуваат како податоци од трајна вредност.

Член 18

Евиденциите од точките 1 до 10 на член 1 од овој закон содржат и општи податоци за лицата и тоа:

1. име, презиме и единствен матичен број,
2. пол,
3. ден, месец и година на раѓањето,
4. брачна состојба,
5. занимање,
6. место и адреса на постојаниот престој,
7. вид на здравствената заштита,
8. регистарски број и шифра на дејноста,
9. личен број на осигуреникот на здравствената заштита (од матичната евиденција на осигурениците и на уживателите на пензија),
10. назив на самоуправната интересна заедница односно на друг обврзник кој ги поднесува трошоците за дадената здравствена заштита.

Член 19

Запишување на податоци во средствата за водење на евиденција се врши врз основа на резултатите од прегледот и документацијата на здравствената организација и на другите организации на здружениот труд, односно врз основа на јавни и други исправи.

Ако податокот не може да се запише во средствата за водење евиденција на начин од став 1 на овој член, се запишува врз основа на изјава на лицето од кое се земаат податоците што се внесуваат во евиденцијата.

Член 20

За целосноста и точноста на податоците запишани во евиденциите е одговорен работникот кој врши запишување на податоците во средствата за евиденција.

За точноста на податоците дадени со изјава одговорно е лицето што ја дало изјавата.

Член 21

Се овластува функционерот што раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на здравството и социјалната политика да го уреди начинот на водење на евиденциите од член 1 на овој закон.

Член 22

Податоците од евиденциите од член 1 од овој закон здравствените организации и општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување задолжени да ги водат овие евиденции ќе ги доставуваат до Републичкиот завод за здравствена заштита и тоа:

— податоците од евиденциите од член 1, точка 1 до 10 секој десетти ден во месецот за претходниот месец;

— податоците од евиденциите од член 1, точка 11 до 14 ќе ги доставуваат еднаш на шест месеци во рок од петнаесет дена по истекот на шестомесечието.

Член 23

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок здравствена организација и општинска самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување ако во рамките на својата дејност не ја води или неуредно ја води евиденцијата пропишана со овој закон.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 2.000 до 10.000 динари и

одговорното лице во здравствената организација, односно во општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување.

Член 24

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок поединец кој преку изјава ќе даде неточни податоци (член 19 став 2).

Член 25

Функционерот што раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на здравството и социјалната политика, прописите од член 2 и 21 на овој закон ќе ги донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 26

Членовите 3 до 18 на овој закон ќе се применуваат од 1. I. 1980 година.

Член 27

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

475.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 26 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Везира Рамо Мардал, од Скопје,
2. Бислим Исен Џемаили, од Куманово,
3. Блаже Крсте Ѓиновски, од с. Осломеј,
4. Кемал Риза Османов, од Скопје.

II

Изречената казна затвор во траење од 2 месеца се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Гроздан Богдан Матов, од Титов Велес,
2. Цветан Илија Трајаноски, од с. Саракино.

III

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Ѓорѓи Коста Алтанчиев, од Скопје,
2. Азизи Селим Гани, од с. Ростуше,
3. Гафур Шабан Јусуфи, од Гостивар,
4. Кура Илми Сурија, од с. Велешта.

IV

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Ѓупчо Цветко Петровски, од Битола,
2. Стојан Александар Капушевски, од Пехчево.

V

Изречената казна затвор во траење од 1 година се намали за 6 месеци на:

1. Лазо Панче Кошевски, од Штип.

VI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 9 месеци на:

1. Александар Петре Ефремовски, од Титов Велес.

VII

Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 година на:

1. Илија Тасо Атанасов, од Кавадарци,
2. Благоја Тодор Крајчевски, од Скопје,
3. Илија Ѓорѓи Стојанов, од Струмица.

VIII

Неиздржаниот дел од казната се намали за 2 години на:

1. Шефки Мемедали Мустафа, од с. Ебеплија.

IX

Неиздржаниот дел од казната се замени со условна осуда со тоа што тој дел од казната нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Незир Фадик Тефикоски, од Битола.

X

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-872
26 ноември 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

476.

Врз основа на член 5 од Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 18/76 и 30/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Член 1

Од средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарните непогоди, се доделуваат средства во износ од 31.000.000 динари на општините кои претрпеле штети од елементарни непогоди во 1979 година.

Средствата на солидарноста од став 1 на овој член им се доделуваат на општините и тоа:

1. Град Скопје	12.000.000	динари
2. Општина Тетово	5.000.000	„
3. „ Т. Велес	3.000.000	„
4. „ Битола	2.500.000	„
5. „ Прилеп	2.500.000	„
6. „ Гостивар	1.000.000	„
7. „ Гевгелија	1.000.000	„
8. „ Кичево	1.000.000	„
9. „ М. Брод	1.000.000	„
10. „ Неготино	1.000.000	„
11. „ Винаца	1.000.000	„

Член 2

Средствата на солидарноста на општините им се доделуваат како прва помош за брзи интервенции во отстранувањето на последиците од елементарните непогоди (поплави).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2183/1
22 ноември 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

Обласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО**

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исполнење на договор, по тужбата на тужителот Рамадан Муареми од село Порој, против тужените Абаз Камили и Аливеби Камили, двајцата од Тетово, ул. „Мирче Ацев“ бр. 23, а сега со непознатото место на живеење во Франција и Западна Германија.

Се повикуваат тужените Камили Абаз и Камили Аливеби, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јават пред овој суд, да достават адреса или да одредат полномошник, кој ќе ги застапува до правосилното окончување на овој спор. По истекот на овој рок ќе им биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 395/79.
(98)

Пред овој суд се води предлог за физичка делба помеѓу предлагачот Несторовска Трнина од Белград, застапувана од законскиот старател Несторовиќ Илија, против противниците Несторовска Ружа од село Брвеница, Несторовска Зугра од село Одри и други.

Бидејќи Несторовска Зугра сега се наоѓа во странство со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави пред Општинскиот суд во Тетово или да определи свој полномошник кој ќе се јави во судот и ќе ги штити нејзините интереси. Во спротивно судот ќе ѝ постави привремен старател од Центарот за социјални работи кој ќе ги штити нејзините интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 234/78.
(99)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Делов Стојан од Росоман поднесе до овој суд тужба за надомест на штета, вредност 49.000 динари, против тужениот Димитар Паунов од Титов Велес, времено запослен во Франција, со непознатата адреса.

Бидејќи местожителството и адресата на тужениот не е познато се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно судот по службена должност го определува за застапник Трипчев Панчо, судски приправник во Општинскиот суд во Титов Велес, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 746/79.
(100)

МАЛИ ОГЛАСИ**Се огласуваат за неважни следните загубени документи:**

Загубениот штембил под назив: „Југопетрол“ увоз-извоз — Скопје, ООЗТ „Малопродажба“, Бензинска пумпа бр. 16. — Битола“.
(4355)

Воена книшка, издадена од ВП 5003/2. Нови Сад на име Ангеловски Александар Данчо, ул. „Ж. Ј. Планац“ бр. 1/IV, Куманово.
(4335)

Свидетелство за завршена I и II година, издадено од Мелиоративното лозарско училиште од Кавадарци на име Даева Марга, ул. „Јовче Чучук“ бр. 15, Титов Велес.
(4373)

- Здравствена легитимација, издадена од ВП 3556 — Делчево на име Јовческа Елизабета, ул. „Гоце Делчев“ бр. 54, Гостивар. (4455)
- Пасош бр. 056327 на име Никоха Земан, ул. „Кумановска“ бр. 12, Тетово. (4534)
- Свидетелство за VIII одделение на име Трајанова Борка, с. Чифлик, Делчево. (4615)
- Воена книшка, издадена од Војна пошта 6043, Задар на име Насковски Санде Воја, ул. „Романија“ бр. 11, Куманово. (4620)
- Воена книшка на име Селим Дехари, с. Лојане, Куманово. (4621)
- Воена книшка, издадена од Општина Македонски Брод на име Горан Атанасовски, с. Брест, Македонски Брод. (4625)
- Свидетелство за V одделение на име Шефајет Азми, с. Чифлик, Тетово. (4451)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Исмет Исени, с. Камењане, Тетово. (4452)
- Свидетелство за VIII одделение на име Зендел Османи, с. Равен, Гостивар. (4453)
- Свидетелство издадено од Трговското училиште — Скопје на име Олга Топузовска, Скопје. (4454)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „М. Тито“ — Тетово на име Душанка Горѓиеска, Скопје. (4455)
- Свидетелство за VIII одделение на име Данчо Илиоски, с. Тополчани, Битола. (4456)
- Свидетелство на име Кани Реџепоски, ул. „Даб. Завој“ бр. 3, Прилеп. (4457)
- Свидетелство на име Елица Секулоска, ул. „Крушевска“ бр. 52, Прилеп. (4458)
- Диплома за средно економско училиште на име Загорка Вељковска, ул. „Св. Марковиќ“ бр. 2-а, Куманово. (4459)
- Воена книшка на име Борис Николовски, с. Теово, Титов Велес. (4460)
- Здравствена легитимација на име Јелица Тасевска, ул. „Кочанска“ бр. 12, Тетово. (4461)
- Свидетелство за V одделение на име Љубица Сибиновска, с. Лукавица, Тетово. (4462)
- Диплома на име Тоска Шкипе, ул. „Ленинова“ бр. 17, Тетово. (4463)
- Воена книшка на име Синан Селими, ул. „Штипска“ бр. 118, Тетово. (4464)
- Свидетелство за VIII одделение на име Симка Симовска, Тетово. (4465)
- Свидетелство за IV одделение на име Трпана Павловска, с. Требош, Тетово. (4466)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Нерлике Јусуфи, с. Желино, Тетово. (4467)
- Свидетелство за IV одделение на име Мемет Асани, с. Камењане, Тетово. (4468)
- Свидетелство на име Решат Шедму, Тетово. (4469)
- Работна книшка на име Казим Селмани, с. Лакавица, Гостивар. (4470)
- Уверение на име Тихомир Павловски, ул. „Сретко Крстески“, Гостивар. (4471)
- Свидетелство за IV одделение на име Роска Димоска, с. Сушица, Гостивар. (4472)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Рауф Љатифе, Скопје. (4473)
- Студентска легитимација и индекс на име Елена Пеева, с. Пирава, Валандово. (4474)
- Свидетелство за VIII одделение на име Васка Ангелеска, с. Мажучиште, Прилеп. (4475)
- Диплома на име Добринка Цовкоска, с. Кривогаштани, Прилеп. (4476)
- Свидетелство за VIII одделение на име Нада Симјоноска, с. Д. Манастирец, Македонски Брод. (4477)
- Свидетелство за IV одделение на име Јашанка Куртишова, Берово. (4478)
- Работна книшка на име Ашка Дестанова, Берово. (4479)
- Свидетелство за IV одделение на име Стојанка Димовска, с. Г. Оризари, Битола. (4480)
- Свидетелство за VIII одделение на име Зоран Јанчески, с. Тополчани, Прилеп. (4481)
- Свидетелство на име Наил Рустемоски, ул. „Даб. Завој“ бр. 23, Прилеп. (4482)
- Лична карта на име Димитрие Нешкоски, с. Мажучиште, Прилеп. (4483)
- Лична карта на име Мемед Асаноски, ул. „Даб. Завој“ бр. 28, Прилеп. (4484)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмогодишното училиште „Единство“ — Брод, на име Михајлоска Мена, Нова населба, Брод Македонски. (4485)
- Диплома на име Мифаил Абдиу, с. Пирок, Тетово. (4486)
- Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Осмолетката „Љирија“ — с. Жеровјане на име Рушити Екрем, с. Жеровјане, Тетово. (4487)
- Лична карта на име Јумни Ислами, с. Копанце, Тетово. (4488)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Назифе Фаризи, ул. „Орце Николов“ бр. 34, Тетово. (4489)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Скендери Скендер Хаким, Тетово. (4490)
- Свидетелство за VIII одделение на име Сулејман Сулејмани, с. Јажинце, Тетово. (4491)
- Здравствена легитимација на име Зорица Милошевиќ, ул. „Бл. Тоска“ бр. 98, Тетово. (4492)
- Здравствена легитимација на име Разија Камбери, нас. Мала Речица, Тетово. (4493)
- Свидетелство за V клас на име Бесник Усеини Јусуфи, с. Желино, Тетово. (4494)
- Ученичка книшка за VI одделение на име Таирки Даути, с. Синичане, Тетово. (4495)
- Свидетелство за III клас на име Драган Лазевски, с. Неготино, Гостивар. (4496)
- Свидетелство за IV одделение на име Идриз Биљаљи, Гостивар. (4497)
- Свидетелство за VIII одделение на име Зулфи Асипи, с. Врапчиште, Гостивар. (4498)
- Свидетелство за V одделение на име Магдалена Лазареска, ул. „Никола Тесла“ бр. 24, Гостивар. (4499)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ленка Јорданова, с. Блатец, Веница. (4500)
- Воена книшка, издадена во Пеќ на име Рустем Тарламиши, Скопје. (4501)
- Одобрене за работа со комбајн, издадено од Општина Чаир на име Енвер Речица, Скопје. (4502)
- Индекс издаден од Филозофско-историскиот факултет — Скопје на име Фиданка Марковска, Скопје. (4503)
- Работна книшка на име Авнија Рушитоски, с. Пласница, Македонски Брод. (4504)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Исми Рамадани, с. Д. Палчиште, Тетово. (4505)
- Диплома на име Хиреме Халили, Ново Село бр. 97, Тетово. (4506)
- Диплома на име Санда Стевчевска, ул. „135“ бр. 18, Тетово. (4507)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Гоце Делчев“, с. Стенче — Тетово на име Кировски Иљко, с. Радиовце, Тетово. (4508)
- Свидетелство за IV одделение на име Фасли Ајдари, с. Ѓурѓевиште, Гостивар. (4509)
- Воена книшка, издадена од Земун на име Асани Шаип, Скопје. (4510)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Скопје на име Хаки Седали, Скопје. (4511)
- Свидетелство за завршена III година, издадено од АСУЦ „Боро Петрушевски“ во Скопје на име Свездан Симјановски, Скопје. (4512)
- Свидетелство за VI одделение на име Виша Николова, ул. „Горе Органџиев“ бр. 10, Титов Велес. (4513)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ванчо Мијовски, с. Стар Град, Титов Велес. (4514)

Свидетелство за IV одделение на име Драга Мишева, Титов Велес. (1515)

Свидетелство за VIII одделение на име Велика Ристевска, с. Стар Град, Титов Велес. (1516)

Здравствена легитимација на име Ордан Ристовски, ул. „Коњички пат“ бр. 19, Титов Велес. (1517)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Борис Терзиев“, с. Д. Чичево на име Димова Лилјана, ул. „Гимициска“ бр. 14, Титов Велес. (1518)

Свидетелство за IV одделение на име Аница Танеска, ул. „136“ бр. 8, Тетово. (1519)

Свидетелство на име Нухи Адили, Тетово. (1520)

Сообраќајна книшка на име Навзи Вејсели, с. Желино, Тетово. (1521)

Свидетелство на име Рафик Бајрами, с. Вруток, Гостивар. (1522)

Здравствена легитимација на име Ленка Апостолска, Гостивар. (1523)

Свидетелство на име Моне Стоименов, с. Градец, Винаица. (1524)

Свидетелство на име Димитар Ѓорѓиев, Винаица. (1525)

Воена книшка, издадена од Сисак на име Тешки Азира Ајриз, Скопје. (1526)

Борачко решение, издадено од Војни отсек на име Младен Т. Топузов, Скопје. (1527)

Свидетелство за IV одделение, издадено од ОУ во с. Дејловце — Куманово на име Љубица Стоилковска, Скопје. (1528)

Свидетелство за VIII одделение на име Бедри Јусуфи, с. Радуша, Ѓорче Петров. (1529)

Свидетелство за IV одделение на име Крсте Најдовски, с. Рудјаково, Прилеп. (1530)

Свидетелство за VIII одделение на име Танас Костов, ул. „Ј. Андоновски“ бр. 7, Прилеп. (1531)

Лична карта бр. 64615 на име Ѓорѓија Колески, ул. „Пере Тошев“ бр. 10, Прилеп. (1532)

Свидетелство за I и II клас на име Јадранка Петковска, ул. „Г. Петров“ бр. 5, Куманово. (1533)

Земјоделска здравствена легитимација на име Анифе Мемши, с. Јеловјане, Тетово. (1534)

Здравствена легитимација на име Расим Шаипи, Тетово. (1535)

Лична карта, издадена од СВР — Призрен на име Расим Шаипи, Тетово. (1536)

Свидетелство на име Ремзи Курталиу, с. Сенокос, Гостивар. (1537)

Свидетелство за V одделение на име Вељи Демири, с. Врпчиште, Гостивар. (1538)

Свидетелство на име Емри Цемаили, ул. „Беличица“ бр. 83, Гостивар. (1539)

Свидетелство за VIII одделение на име Садик Алија, с. Падолиште, Гостивар. (1540)

Диплома за положен завршен испит и свидетелства за III и IV година издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Захир Азми, с. Лојане, Куманово. (1541)

Работна книшка на име Шериф Адиловиќ, с. Десово, Прилеп. (1542)

Свидетелство за VIII одделение на име Боро Димески, ул. „Киро Крстески“ бр. 17, Прилеп. (1543)

Свидетелство за VI одделение на име Стојан Дрнкоски, с. Лознани, Прилеп. (1544)

Лична карта на име Димче Николоски, ул. „Тризла“ бр. 100, Прилеп. (1545)

Диплома на име Славе Јанкоски, ул. „Коперников“ бр. 32, Прилеп. (1546)

Воена книшка на име Миле Брмбески, ул. „Б. Кидрич“ бр. 113/8, Прилеп. (1547)

Свидетелство за завршено основно четригодишно образование, издадено од Основното четригодишно училиште во с. Слатина — Бродско на име Трајкоска Улијана, с. Слатина, Брод Македонски. (1548)

Свидетелство за VI одделение на име Ленка Милческа, с. Д. Вањица, Гостивар. (1549)

Свидетелство за IV одделение на име Сафет Шуиши, с. Градец, Гостивар. (1550)

Свидетелство за IV клас и диплома за завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Цезми Шерифи, с. Оризаре, Куманово. (1551)

Студентска легитимација бр. 13883, издадена од Музичката академија, Скопје на име Исо Афузи, Скопје. (1552)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Љубиша Костовски, Скопје. (1553)

Свидетелство за VIII одделение на име Томе Павловски, Куманово. (1554)

Земјоделска здравствена легитимација на име Атије Ислами, с. Желино, Тетово. (1555)

Свидетелства од V до VIII одделение на име Бордул Јахиу, с. Челопек, Тетово. (1556)

Свидетелство на име Феим Муслија, с. Ѓурѓевиште, Тетово. (1557)

Свидетелство на име Мирко Томовски, с. Саракино, Тетово. (1558)

Свидетелство за VIII одделение на име Рефет Мустафи, с. Теарце, Тетово. (1559)

Свидетелство за VIII одделение на име Афет Зендели, с. Непроштено, Тетово. (1560)

Свидетелство за VIII одделение на име Шабан Идризи, ул. „Илинденска“ бр. 185, Тетово. (1561)

Здравствена легитимација на име Беќир Нешми, ул. „19 Ноември“ бр. 30, Тетово. (1562)

Земјоделска здравствена легитимација на име Рашид Мустафи, с. Урвич, Тетово. (1563)

Земјоделска здравствена легитимација на име Веби Каили, с. Шипковица, Тетово. (1564)

Земјоделска здравствена легитимација на име Зарифе Кахрани, с. Шипковица, Тетово. (1565)

Работна книшка на име Драгиша Миловски, с. Брвеница, Тетово. (1566)

Земјоделска здравствена легитимација на име Цемиле Абдули, с. Цепчиште, Тетово. (1567)

Работна книшка на име Емин Реџеџи, с. Озормиште, Тетово. (1568)

Картон за запослување на име Борис Јованоски, ул. „А. Славејко“ бр. 40-а, Прилеп. (1569)

Свидетелство за VII одделение на име Душанка Пупановска, с. Плетвар, Прилеп. (1570)

Воена книшка, издадена од ВП 6565 Ниш на име Трајковски Јован Владимир, ул. „Томе Мендол“ бр. 15, Куманово. (1571)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Јоаким Крчоски“ на име Петковски Драго, с. Мала Црцорија, Крива Паланка. (1572)

Свидетелство на име Ирена Николоска, ул. „М. Тито“ бр. 97, Струга. (1573)

Свидетелство за IV одделение на име Благој Стојков, с. Војници, Титов Велес. (1574)

Свидетелство за VIII одделение на име Трајче Басаров, ул. „В. Циривири“ бр. 55, Титов Велес. (1575)

Земјоделска здравствена легитимација на име Гајур Зибери, с. Желино, Тетово. (1576)

Свидетелство за VIII одделение на име Целадин Сејдија, с. Селце Кеч, Тетово. (1577)

Свидетелство за VI одделение на име Сали Нухиу, с. Порој, Тетово. (1578)

Земјоделска здравствена легитимација на име Фадил Зеќири, с. Камењане, Тетово. (1579)

Здравствена легитимација на име Ана Митовска, ул. „Г. Делчев“ бр. 172, Тетово. (1580)

Одобрение за продажба на домашни ракотворби на име Сехара Шабани, ул. „М. Тито“ бр. 90, Тетово. (1581)

Работна книшка на име Гајур Зибери, с. Желино, Тетово. (1582)

Здравствена легитимација на име Ѓодор Деловски, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 134, Тетово. (1583)

- Инвалидска книшка бр. 105315 на име Јахи Мустафи, с. Челопек, Тетово. (1584)
- Книшка за повластено патување, бр. 004532 на име Јахи Мустафи, с. Челопек, Тетово. (1585)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Меметали Јакупи, с. Раковец, Тетово. (1586)
- Лична карта на име Нуриан Ариффи, с. Боговиње, Тетово. (1587)
- Свидетелство за VIII одделение на име Авдија Авди, с. Доборци, Тетово. (1588)
- Свидетелство за IV одделение на име Абдула Цевadini, с. Мерово, Тетово. (1589)
- Воена книшка на име Бајрам Ибраими, с. Камењане, Тетово. (1590)
- Свидетелство за VIII одделение на име Трпана Нестороска, с. Врагчиште, Гостивар. (1591)
- Воена книшка, издадена од Гостивар на име Јован С. Јовановски, Гостивар. (1592)
- Свидетелство на име Ристо Ѓорѓиевски, с. Новаци, Битола. (1593)
- Свидетелство за VII одделение на име Душанка Трпановска, с. Плетвар, Прилеп. (1594)
- Здравствена легитимација на име Иванче Миленкоска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 66, Прилеп. (1595)
- Свидетелство за III клас на име Методија Ацески, ул. „В. Пиривири“ бр. 8, Прилеп. (1596)
- Свидетелство за IV одделение на име Неџат Садику, с. Житоше, Крушево. (1597)
- Свидетелство за I одделение на име Исак Синани, с. Јеловјане, Тетово. (1598)
- Воена книшка, издадена од Ниш на име Љутви Бекири, Скопје. (1599)
- Воена книшка, издадена од Хан Пјесак на име Јосиф Тренковски, Скопје. (1600)
- Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Неџмедин Рустемовски, Скопје. (1601)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Ангел Велков, Скопје. (1602)
- Воена книшка, издадена од Скопје, на име Драган Симонов, Скопје. (1603)
- Свидетелство за завршено VII одделение, издадено од О.У. „Владо Тасевски“ — Скопје на име Петре Јаневски, Скопје. (1604)
- Пасош, издаден од СВР — Скопје на име Блаже Огне Танчевски, Скопје. (1605)
- Свидетелство за VIII одделение на име Амете Исмаили, с. Боговиње, Тетово. (1606)
- Свидетелство за V одделение на име Шабан Ајредини, с. Порој, Тетово. (1607)
- Свидетелство за VIII одделение на име Шаип Шаипи, с. Пирок, Тетово. (1608)
- Свидетелство за IV клас на име Аќиф Салија, с. Камењане, Тетово. (1609)
- Свидетелство за IV одделение на име Муарем Муареми, с. Порој, Тетово. (1610)
- Здравствена легитимација на име Мухамед Исмаили, с. Г. Седларце, Тетово. (1611)
- Диплома за положен завршен испит и свидетелства за III и IV година, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Фуад Азизи, с. Матејче, Куманово. (1612)
- Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Љупчо Ристевски, Скопје. (1613)
- Здравствена легитимација на име Видоја Соколовски, ул. „Речиште“ б.б., с. Драчево. (1614)
- Свидетелство за VIII одделение на име Шериф Келоши, Ѓорче Петров. (1615)
- Свидетелство за IV одделение на име Ратка Попоска, с. Вранче, Прилеп. (1616)
- Свидетелство за завршен испит на име Благоја Ѓорески, ул. „Павле Илич“ бр. 25-1/14, Скопје. (1617)
- Воена книшка на име Киро Пејкоски, ул. „У. Илиески“ бр. 79, Прилеп. (1618)
- Воена книшка на име Симон Цветаноски, ул. „Чедо Стојаноски“ бр. 3, Прилеп. (1619)
- Диплома на име Иван Миленковски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 10, Куманово. (1620)
- Работна книшка на име Драги Маневски, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 69, Куманово. (1621)
- Свидетелство за IV одделение на име Љубица Петковска, с. Псача, Крива Паланка. (1622)
- Возачка дозвола на име Неџати Јакупи, с. Чајле, Гостивар. (1623)
- Сообраќајна книшка на име Неџати Јакупи, с. Чајле, Гостивар. (1624)
- Лична карта на име Неџати Јакупи, с. Чајле, Гостивар. (1625)
- Сообраќајна книшка, издадена од ОВР — Гостивар на име Неџати Јакупи, с. Чајле, Гостивар. (1626)
- Свидетелство на име Мирибане Ејупи, с. Јакавица, Гостивар. (1627)
- Свидетелство за VIII одделение на име Цветана Димитрова, с. Смојмирово, Берово. (1628)
- Воена книшка бр. 21785 на име Стево Златев, ул. „М. Тито“ бр. 70, Свети Николе. (1629)
- Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Селадин Исмаил, Скопје. (1630)
- Воена книшка, издадена од Белград на име Петар В. Станковски, Скопје. (1631)
- Воена книшка, издадена од Битола на име Мусли Изаири, Скопје. (1632)
- Воена книшка, издадена од Рашка на име Спасо Станковски, Скопје. (1633)
- Диплома на име Стеван Илиовски, ул. „Пиринска“ бр. 30-а, Прилеп. (1634)
- Свидетелство за IV одделение на име Павлина Трпаноска, с. Плетвар, Прилеп. (1635)
- Работна книшка на име Рефик Асани, с. Черкези, Куманово. (1636)
- Свидетелство на име Предраг Стефановски, ул. „Босанска“ бр. 5, Куманово. (1637)
- Работна книшка, рег. бр. 10428, сер. бр. 58261, издадена од Собранието на општината Ресен на име Јашари Демир Селман, с. Грнчари, Ресен. (1638)
- Свидетелство за VIII одделение на име Трајче Тодоров, с. Чашка, Титов Велес. (1639)
- Свидетелство за VI одделение на име Сервет Амети, с. Челопек, Тетово. (1640)
- Свидетелство на име Аќиф Шакири, с. Шемшево, Тетово. (1641)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Есма Љимани, с. Раковец, Тетово. (1642)
- Здравствена легитимација на име Магдалена Ацевска, ул. „Илинденска“ бр. 148, Тетово. (1643)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ризе Беќири, с. Копачин Дол, Тетово. (1644)
- Свидетелство за IV клас на име Исмет Несими, с. Желино, Тетово. (1645)
- Членска книшка на име Назми Имери, с. Боговиње, Тетово. (1646)
- Работна книшка на име Амет Вехапи, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 43, Тетово. (1647)
- Лична карта на име Стефан Маринковски, с. Копанце, Тетово. (1648)
- Здравствена легитимација на име Менур Јаја, ул. „Охридска“ бр. 24, Тетово. (1649)
- Свидетелство за IV одделение на име Хазир Јакупи, ул. „109“ бр. 27, Тетово. (1650)
- Свидетелство за IV одделение на име Абаз Абази, с. Цепчиште, Тетово. (1651)
- Свидетелство на име Вахтијар Реџеџи, с. Ломница, Гостивар. (1652)
- Свидетелство за VIII одделение на име Дервиш Далипи, с. Вруток, Гостивар. (1653)
- Возачка дозвола бр. 322 на име Ремзи Сулејмани, с. Равен, Гостивар. (1654)
- Свидетелство за VI одделение на име Самет Имери, с. Добридол, Гостивар. (1655)
- Свидетелство за VIII одделение на име Џафер Ваити, с. Вруток, Гостивар. (1656)
- Пасош, издаден од Скопје на име Атифа Саферовиќ, Скопје. (1657)

- Свидетелство на име Благоја Свекароски, с. Г. Коњари, Прилеп. (1659)
- Свидетелство за I година на име Марија Палилулеска, ул. „К. Јосифоски“ бр. 112, Прилеп. (1660)
- Работна книшка на име Љубен Танески, ул. „Пабло Неруда“ б.б., Струга. (1661)
- Работна книшка на име Митра Јаковлеска, ул. „Р. Оџаклиски“ бр. 4, Гостивар. (1662)
- Лична карта на име Осман Локи, ул. „Б. Кидрич“ бр. 84, Гостивар. (1663)
- Возачка дозвола на име Осман Локи, ул. „Б. Кидрич“ бр. 84, Гостивар. (1663-а)
- Свидетелство на име Ратко Попоски, ул. „Бр. Гиноски“ бр. 64, Гостивар. (1664)
- Работна книшка на име Деспот Савески, ул. „Св. Спироски“ бр. 21, Гостивар. (1665)
- Свидетелство за V одделение на име Лена Вожиноска, с. Зубовце, Гостивар. (1666)
- Уверение за видар на име Маноил Менаџиски, с. Русиново, Берово. (1667)
- Уверение за прва помош на име Раде Талески, ул. „Маркова“ бр. 12, Прилеп. (1668)
- Свидетелство на име Снежана Петрушевска, ул. „Боро Марковиќ“ бр. 130/2, Обреновац. (1669)
- Работна книшка на име Јовица Лазаревски, ул. „И. Цанкар“ бр. 14, Куманово. (1670)
- Свидетелство за VI одделение на име Неџбурдин Зејкоски, с. Пласница, Македонски Брод. (1671)
- Свидетелство за IV одделение на име Керим Мустафоски, с. Пласница, Македонски Брод. (1672)
- Ученичка книшка на име Томе Арсевски, ул. „Бл. Ѓорев“ бр. 165, Титов Велес. (1673)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Сафет Халили, с. Бродец, Тетово. (1674)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Нури Лимани, с. Градец, Тетово. (1675)
- Работна книшка на име Веби Красничи, ул. „Љуботенска“ бр. 24, Тетово. (1676)
- Свидетелство на име Ферик Рустеми, с. Селце Кеч, Тетово. (1677)
- Здравствена легитимација на име Мецаит Цемаљи, с. Боговиње, Тетово. (1678)
- Свидетелство на име Вафти Халит, с. Пирок, Тетово. (1679)
- Свидетелство за VI одделение на име Меди Сабидини, с. Боговиње, Тетово. (1680)
- Здравствена легитимација на име Ифета Абдиу, с. Требиште, Тетово. (1681)
- Свидетелство за VII одделение на име Локман Османи, с. М. Речица, Тетово. (1682)
- Воена книшка, бр. 25251 на име Целадин Мерсели, ул. „Ленин“, бр. 158, Тетово. (1683)
- Свидетелство за VIII одделение на име Сулејман Целадини, с. Г. Речица, Тетово. (1684)
- Работна книшка на име Илија Костовски, с. Русиново, Берово. (1685)
- Свидетелство за IV одделение на име Балкза Бајрамовска, с. Моране, Драчево. (1686)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ, „Рако Жинзифов“ во Скопје на име Мехмед Бериша, Скопје. (1687)
- Воена книшка, издадена од Врхник на име Љубе Пучковски, Скопје. (1688)
- Свидетелство за VIII одделение на име Нада Симјаноска, с. Д. Манастирец, Македонски Брод. (1689)
- Свидетелство за VIII одделение на име Фета Изаири, с. Боговиње, Тетово. (1690)
- Свидетелство за IV одделение на име Селма Меметалија, с. Вовозце, Тетово. (1691)
- Ученичка книшка на име Идет Исмаили, с. Вовозце, Тетово. (1693)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Шефкет Јонузи, с. Шемшево, Тетово. (1694)
- Работна книшка на име Слободанка Ѓорѓиевска, „ЈНА“ згр. 3 бр. 1, Гостивар. (1695)
- Диплома на име Шефит Нуредини, с. Челопек, Гостивар. (1696)
- Свидетелство за II година на име Нимет Мамути, с. Градец, Гостивар. (1691)
- Свидетелство за IV одделение на име Загорка Мишеска, с. Тумчевиште, Гостивар. (1698)
- Свидетелство на име Хабиб Илџази, с. Градец, Гостивар. (1699)
- Свидетелство на име Казим Мустафи, с. Сенокос, Гостивар. (1700)
- Свидетелство за VIII одделение на име Кенан Али, с. Врпчиште, Гостивар. (1701)
- Свидетелство за VIII одделение на име Кани Салиџи, с. Врпчиште, Гостивар. (1702)
- Ученичка книшка за незавршена IV година, издадена од АСУЦ во Скопје на име Коле Каркачов, Скопје. (1703)
- Индекс бр. 2842, издаден од Архитектонски факултет во Скопје на име Павлинка Стефанова, Скопје. (1704)
- Воена книшка, издадена од Трогир на име Јакуп Хасани, Тетово. (1705)
- Свидетелство за IV одделение на име Невена Иваноска, Прилеп. (1706)
- Свидетелство за завршено основно образование, издадено од Подрачното основно училиште „Стив Наумов“ — с. Габар на име Петровски Гоце, с. Градец, Крива Паланка. (1707)
- Свидетелство за IV одделение на име Љубица Цветковска, с. Страцин, Кратово. (1708)
- Свидетелство за IV одделение на име Радојка Василевска, с. Страцин, Кратово. (1709)
- Војна книшка, издадена од — Титов Велес на име Тодоровски Трајче, ул. „Горна Цумаја“ бр. 3, Титов Велес. (1710)
- Свидетелство за V одделение на име Иван Илиевски, с. Јегуновце, Тетово. (1711)
- Здравствена легитимација на име Идајете Ајдари, с. Пирок, Тетово. (1712)
- Воена книшка на име Елмаз Селими, с. Боговиње, Тетово. (1713)
- Потврда за одземени таблици КВ 366-04, издадени од СВР Скопје на име Ахмедин Хот, Тутин. (1714)
- Индекс бр. 223/77, издаден од Технолошкиот факултет во Скопје на име Сулејман Алиса, Скопје. (1715)
- Уверение за прва помош на име Војче Котески, ул. „К. Јосифоски“ бр. 178, Прилеп. (1716)
- Работна книшка на име Стана Бојоска, ул. „Ст. Апостолоски“ бр. 23, Прилеп. (1717)
- Работна книшка на име Дичо Спасовски, нас. Карпош, Куманово. (1718)
- Работна книшка на име Владица Симоновски, с. Д. Коњаре, Куманово. (1719)
- Свидетелство за IV одделение на име Војо Тошевски, Кратово. (1720)
- Свидетелство за IV одделение на име Богица Алексовска, с. Диманци, Кратово. (1721)
- Свидетелство за VIII одделение на име Јагода Михајловска, с. Страцин, Кратово. (1722)
- Свидетелство за VI одделение на име Ислами Непати, с. Г. Седларце, Тетово. (1723)
- Воена книшка на име Бахќар Шабани, с. Шипковица, Тетово. (1724)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Расим Веви, с. Боговиње, Тетово. (1725)
- Здравствена легитимација на име Рамадан Јакупи, с. Раковица, Тетово. (1726)
- Здравствена легитимација на име Емрла Руфати, с. Боговиње, Тетово. (1727)
- Воена книшка бр. 19324 на име Абдуразак Елмази, с. М. Речица Тетово. (1728)
- Свидетелство и диплома на име Ејуп Несими, с. Форино, Тетово. (1729)
- Диплома на име Џеват Зули, Гостивар. (1730)
- Свидетелство за IV одделение на име Небишка Калгури, ул. „Преспанска“ бр. 21, Гостивар. (1731)

- Свидетелство за VIII одделение на име Абдула Абдиу, с. Равен, Гостивар. (1732)
- Воена книшка, издадена од Задар на име Љупчо Донеv, Свети Николе. (1733)
- Свидетелство за VIII одделение на име Звонко Илкоски, с. Тополчани, Битола. (1734)
- Лична карта на име Кире Петрески, ул. „11 Октомври“ бр. 240, Прилеп. (1735)
- Свидетелства од V до VIII одделение на име Хабиб Арифиди, с. Шипковица, Тетово. (1736)
- Диплома на име Насер Бесими, ул. „Мирче Ацев“ бр. 35, Тетово. (1737)
- Свидетелство за IV одделение на име Витомир Јованоски, с. Галате, Гостивар. (1738)
- Свидетелство за VII одделение на име Исмаил Сулејмани, с. Дебреше, Гостивар. (1739)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Марјан Дамковски, Скопје. (1740)
- Работна книшка, бр. 7393, сер. бр. 72587, издадена од Собранието на општина Ресен на име Фузевски Т. Данаил, с. Избиште, Ресен. (1741)
- Свидетелство за VIII одделение на име Милошава Јазакоска, с. Драслајца, Струга. (1742)
- Лична карта на име Сретен Бибоски, ул. „Бр. Станојевиќ“ бр. 6, Гостивар. (1743)
- Свидетелство за I клас на име Илија Печанац, ул. „Солунска“ бр. 288-а, Битола. (1744)
- Свидетелство за VIII одделение на име Славка Пеловска, с. Владимирово, Берово. (1745)
- Свидетелство за IV одделение на име Ружди Целадинов, Драчево, Скопје. (1746)
- Свидетелство за VIII одделение на име Добре Божиноски, ул. „Кр. Крстески“ бр. 14, Прилеп. (1747)
- Свидетелство за VIII одделение на име Петре Даскалоски, с. М. Коњари, Прилеп. (1748)
- Свидетелство за завршено средно сообраќајно училиште на име Петре Даскалоски, с. М. Коњари, Прилеп. (1749)
- Ученичка книшка за VII одделение на име Сабри Селмани, с. Нераште, Тетово. (1750)
- Работна книшка на име Рамадан Идризи, с. Синичане, Тетово. (1751)
- Земјоделска здравствена легитимација, издадена од Заводот за соц. — Тетово, на име Трпческа Јованка, с. Раоѓинце, Тетово. (1752)
- Свидетелство за VI одделение на име Изет Мурати, с. Теарце, Тетово. (1753)
- Свидетелство на име Љазим Јонузи, с. Камењане, Тетово. (1754)
- Возачка дозвола на име Неџмедин Несими, с. Г. Палчиште, Тетово. (1755)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Авни Целадини, с. Камењане, Тетово. (1756)
- Свидетелство на име Шани Саљихи, с. Ново Село II, Тетово. (1757)
- Воена книшка на име Божидар Недељковиќ, ул. „В. Прке“ бр. 72, Штип. (1758)
- Воена книшка, издадена од Београд на име Васил Здравев, Скопје. (1760)
- Воена книшка, издадена од Титов Велес на име Кузмановски Петко, Дебар. (1761)
- Индекс бр. 8055, издаден од Медицинскиот факултет на име Димитриос Герос, Скопје. (1762)
- Свидетелство за завршено II година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Бујар Сељмани, Куманово. (1763)
- Уверение за тесар на име Димитрија Тренкоски, ул. „Сутјеска“ бр. 26, Прилеп. (1764)
- Работна книшка на име Таиб Алили, ул. „Киро Фегаќ“ бр. 18, Куманово. (1765)
- Свидетелство за IV одделение на име Миле Крстевски, с. Пендаќ, Кратово. (1766)
- Свидетелство за VIII одделение на име Радован Јосифоски, с. Тополница, Македонски Брод. (1767)
- Возачка дозвола, издадена од СУП — Београд на име Дабегвиќ Драган, ул. „ЈНА“ бр. 2. 2/II, Титов Велес. (1768)
- Свидетелство за VIII одделение на име Синан Селими, ул. „Штипска“ бр. 118, Тетово. (1769)
- Лична карта на име Гулзибе Ахмети, с. Пирок, Тетово. (1770)
- Свидетелство за III одделение на име Харун Етеми, ул. „ЈНА“ бр. 36, Тетово. (1771)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Емине Куртиши, с. Новаке, Тетово. (1772)
- Свидетелство за IV одделение на име Тихомир Герасимоски, с. Милетино, Тетово. (1773)
- Свидетелство за IV одделение на име Јакуп Беџети, с. Камењане, Тетово. (1774)
- Свидетелство за VIII одделение на име Локман Зеини, ул. „М. Андоноски“, Гостивар. (1775)
- Свидетелство за VIII одделение на име Рамис Бала, ул. „Др. Тодороски“ бр. 15, Гостивар. (1776)
- Свидетелство за V одделение на име Хајри Целадини, с. Неготино, Гостивар. (1777)
- Свидетелство за V одделение на име Абедин Халили, Гостивар. (1778)
- Работна книшка, издадена во Скопје на име Рамиз Шабани, Скопје. (1779)
- Свидетелство за IV одделение на име Азби Зибери, Куманово. (1780)
- Воена книшка на име Шаип О. Османи, с. Доброште, Тетово. (1781)
- Свидетелство за IV одделение на име Џази Адеми, с. Стројане, Гостивар. (1782)
- Свидетелство за VI одделение на име Емини Вафтијари, с. Добри Дол, Гостивар. (1783)
- Свидетелство за завршен испит на име Аднан Адеми, ул. „И. Р. Јола“ бр. 37, Гостивар. (1784)
- Свидетелство на име Каdifка Трпеска, с. Беловиште, Гостивар. (1785)
- Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Светлана Стојанова, Скопје. (1786)
- Свидетелство за завршена IV година во Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Светлана Ацевска, ул. „Б. И. Гуне“ бр. 14-I/18, Куманово. (1787)
- Свидетелство за завршено противпожарничарство, издадено од Центарот за вработување на име Методија Ѓорѓиевски, Скопје. (1788)
- Ученичка книшка на име Петре Трајчески, ул. „Партизанска“ бр. 28, Драчево. (1789)
- Здравствена легитимација на име Владо Василевски, ул. „К. Јосифоски“ бр. 192, Прилеп. (1790)
- Свидетелство за IV одделение на име Светлана Денковска, с. Диманци, Кратово. (1791)
- Свидетелство за IV одделение на име Страшко Николовски, с. Псача, Крива Паланка. (1792)
- Диплома за завршено индустриско училиште, на име Јорданов Тодор, Титов Велес. (1793)
- Лична карта, издадена од Титов Велес на име Астарџиев Лазар, ул. „Благој Леов“ бр. 44, Титов Велес. (1794)
- Воена книшка на име Шабан Абди, с. Жеровјане, Тетово. (1795)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Кенан Зулбеари, с. Селце Кеч, Тетово. (1796)
- Свидетелство за VIII одделение на име Икмет Демири, с. Палатица, Тетово. (1797)
- Свидетелство на име Борка Петрова, ул. „Н. Карев“ бр. 8, Виница. (1798)
- Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Славе Блажевски, Скопје. (1799)
- Свидетелство на име Димче Мирчески, ул. „М. Пијаде“ бр. 224, Прилеп. (1800)
- Уверение за прва помош на име Јонче Милески, ул. „Фрањо Клуз“ бр. 11/9, Прилеп. (1801)
- Свидетелство за III одделение на име Емрули Рами, с. Калиште, Гостивар. (1802)
- Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Перса Аврамовска, Скопје. (1803)
- Работна книшка, издадена од Заводот за вработување во Скопје на име Скендер Вељур, Скопје. (1804)

- Воена книшка, издадена од Сомбор на име Љупчо Донеv, Свети Николе. (1805)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Насер Демир, Скопје. (1806)
- Воена книшка, издадена од Кичево на име Тихомир Милковски, Скопје. (1807)
- Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Тони Јосимовски, Скопје. (1808)
- Уверение за прва помош на име Гоце Пилкоски, с. Паш. Рувци, Прилеп. (1809)
- Свидетелство за V одделение на име Љубица Митриеска, ул. „Орде Чопела“ бр. 53, Прилеп. (1810)
- Свидетелство за VII одделение на име Илмија Рустемоска, ул. „Даб. Завој“ бр. 133, Прилеп. (1811)
- Свидетелство на име Љупче Мишкоски, ул. „Р. Ивановски“ бр. 110, Прилеп. (1812)
- Здравствена легитимација на име Владо Димкоски, ул. „Бл. Талески“ бр. 231, Прилеп. (1813)
- Свидетелство за завршено основно четиригодишно училиште, на име Секулоска Благица, с. Грешница, Македонски Брод. (1814)
- Свидетелство за V VI одделение, на име Даница Петреска, Македонски Брод. (1815)
- Работна книшка на име Исан Рамазаноски, с. Пласница, Македонски Брод. (1816)
- Здравствена легитимација на име Александра Аврамовска, с. Непроштено, Тетово. (1817)
- Здравствена легитимација на име Акифи Мехмеда Зерафета, Тетово. (1818)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Бируш Синани, с. Г. Седларце, Тетово. (1819)
- Свидетелство за VI одделение на име Илјас Лимани, с. Челопек, Тетово. (1820)
- Здравствена легитимација на име Славица Петровска, ул. „121“ бр. 30, Тетово. (1821)
- Свидетелство на име Воислав Илиев, ул. „11 Октомври“ бр. 7, Винаца. (1822)
- Свидетелство на име Благој Николов, с. Драгобратште, Винаца. (1823)
- Свидетелство за IV одделение на име Виолета Јандреоска, ул. „„Марксвоа““ бр. 105, Прилеп. (1824)
- Свидетелство за IV одделение на име Зора Димоска, ул. „Ленин“ бр. 227, Прилеп. (1825)
- Лична карта на име Зора Богданоска, ул. „Ленин“ бр. 227, Прилеп. (1826)
- Свидетелство на име Кирил Бошески, ул. „М. Ацев“ бр. 158, Прилеп. (1827)
- Свидетелство за VIII одделение на име Борис Коробикоски, ул. „Орде Чопела“ бр. 23, Прилеп. (1828)
- Свидетелство на име Грациела Димоска, с. Грешница, Македонски Брод. (1829)
- Свидетелство на име Мустафа Гафур, с. Бозовце, Тетово. (1830)
- Здравствена легитимација на име Целадин Целадина, с. Пршовце, Тетово. (1831)
- Дозвола за работа со камион, на име Азир Садики, с. Трешоц, Тетово. (1832)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мамут Мамути, с. Селце Кеч, Тетово. (1833)
- Здравствена легитимација на име Сафије Исмаили, с. М. Речица, Тетово. (1834)
- Лична карта на име Сефедин Ферати, с. Урвич, Тетово. (1835)
- Лична карта на име Таир Љатифи, с. Одри, Тетово. (1836)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Селвије Мамуди, с. Боговиње, Тетово. (1837)
- Уверение за слаткар на име Фаик Биљали, с. Пирок, Тетово. (1838)
- Свидетелство за IV одделение на име Ејуп Кадрија, с. Пирок, Тетово. (1839)
- Воена книшка на име Веби Красники, ул. „Љуботенска“ бр. 24, Тетово. (1840)
- Воена книшка на име Репеп Руфати, ул. „Ново Село“, бр. 84, Тетово. (1841)
- Воена книшка на име Шабан Мема, ул. „107“ бр. 17-а, Тетово. (1842)
- Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Камил Елмази, Тетово. (1843)
- Здравствена легитимација на име Назифе Бајрами, с. Порој, Тетово. (1844)
- Работна книшка на име Рифат Мливиќ, с. Синичане, Тетово. (1845)
- Свидетелство за VI одделение на име Сулиман Суљимани, с. Пирок, Тетово. (1846)
- Свидетелство за VII одделение на име Мизин Весели, с. Пирок, Тетово. (1847)
- Свидетелство на име Имрли Ислами, с. Сенокос, Гостивар. (1848)
- Лична карта на име Шефкија Муратоски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 216, Гостивар. (1849)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Орде Тодоровски, Скопје. (1850)
- Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Орде Тодоровски, Скопје. (1851)
- Воена книшка, издадена од Крагуевац на име Петар С. Стојчевски, Скопје. (1852)
- Работна книшка, на име Амет Исени, с. Черкези, Куманово. (1853)
- Свидетелство за IV одделение на име Слободан Пауновски, с. Куклица, Кратово. (1854)
- Свидетелство за VI одделение на име Љубица Војкоска, с. Пожаране, Гостивар. (1855)
- Свидетелство на име Македонка Ангелова, с. Иштибање, Винаца. (1856)
- Свидетелство на име Дима Пецова, Винаца. (1857)
- Свидетелство на име Тихомир Анакијев, Винаца. (1858)
- Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Билјана Јордановска, Скопје. (1859)
- Здравствена легитимација на име Киро Здравески, с. Штавица, Прилеп. (1860)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Сафет Емури, с. Д. Палчиште, Тетово. (1861)
- Здравствена легитимација на име Џавид Азизи, с. Ново Село II, Тетово. (1862)
- Свидетелство на име Џемаил Зибири, с. Желино, Тетово. (1863)
- Свидетелство за VIII одделение на име Музафер Шабани, Тетово. (1864)
- Здравствена легитимација на име Ивица Стојановски, нова нас. Чајле, Гостивар. (1865)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Новка Стојчевска, Скопје. (1866)
- Воена книшка на име Тасевски Васиљко Јован с. Мглинце, Куманово. (1867)
- Работна книшка на име Јаготка Јакимовска, нас. Карпош, Куманово. (1868)
- Свидетелство за I клас, на име Гегик Сабахудин, Титов Велес. (1869)
- Свидетелство за IV одделение на име Кофиља Вељановска, с. Битуше, Тетово. (1870)
- Здравствена легитимација на име Бранислава Бјеговиќ, с. Теарце, Тетово. (1871)
- Работна книшка на име Ислам Алити, с. Синичане, Тетово. (1872)
- Здравствена легитимација на име Горица Петревска, с. Теново, Тетово. (1873)
- Работна книшка на име Халим Зулфикари, Тетово. (1874)
- Здравствена легитимација бр. 328 на име Јовица Билбилоски, „Т. У. Мерџан“ бр. 90, Тетово. (1875)
- Свидетелство на име Зекир Веапи, с. Жировница, Тетово. (1876)
- Свидетелство за IV одделение на име Сретко Наумоски, с. Тучевиште, Гостивар. (1877)
- Свидетелство за VI одделение на име Исо Иса, с. Ростуше, Гостивар. (1878)
- Сообраќајна дозвола на име Јордан Секулоски, ул. „Б. Кидрич“ бб, Гостивар. (1879)
- Свидетелство на име Мира Билбилоска, Гостивар. (1880)

- Свидетелство на име Бранка Рафајлоска, Гостивар. (1881)
- Свидетелство на име Богинка Неделкоска, Гостивар. (1882)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, на име Гоце Петровски, Скопје. (1883)
- Свидетелство на име Лидија Димеска, Прилеп. (1884)
- Свидетелство на име Круме Пирганоски, ул. „Илија Попадинец“, Прилеп. (1885)
- Здравствена легитимација на име Сизана Сејдија, с. Г. Речица, Тетово. (1886)
- Свидетелство за VIII одделение на име Насир Реџепа, с. Градец, Гостивар. (1887)
- Воена книшка, издадена од Драворград на име Али Демир, Скопје. (1888)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Ки-ро Стаматовски, Скопје. (1889)
- Свидетелство на име Павлена Размовска, Скопје. (1890)
- Свидетелство за завршено рударско училиште на име Зоран Коларовски, ул. „Борка Талески“ бр. 22-а, Битола. (1892)
- Здравствена легитимација на име Илија Велјаноски, с. Галичани, Прилеп. (1893)
- Свидетелство за IV одделение на име Исо Иса, с. Скудриње, Дебар. (1894)
- Работна книшка на име Моме Стоилковски, ул. „Вардарска“ бр. 27, Куманово. (1895)
- Работна книшка на име Хашим Арифиди, ул. „Младен Стојановиќ“ бр. 36, Куманово. (1896)
- Свидетелство за IV клас на име Шотри Сулејмани, с. Желино, Тетово. (1897)
- Свидетелство за VIII одделение на име Меваип Касами, с. Ларце, Тетово. (1898)
- Свидетелство за IV одделение на име Љубица Блажевска, Тетово. (1899)
- Свидетелство на име Имер Алими, с. Речица, Тетово. (1900)
- Одобрение за вршење јавен превоз на име Меметаљи Иљази, с. Палатица, Тетово. (1901)
- Свидетелство за V одделение на име Шефкет Деари, с. Челопек, Тетово. (1902)
- Пасош бр. МА 242647, издаден од ОВР Тетово на име Ферати Неџбедиќ, с. Жеровјане, Тетово. (1903)
- Работна книшка на име Љупчо Мишковски, ул. „Раде Ивановски“ бр. 110, Прилеп. (1904)
- Диплома на име Радојка Ремиќ, ул. „Бр. Ја-мески“ бр. 1/III, Прилеп. (1905)
- Свидетелство за VI одделение на име Стојко Влајчевски, с. Витолиште, Прилеп. (1906)
- Диплома за завршена гимназија, на име Никол А. Димче, ул. „Коле Цветков“ бр. 70, Титов Велес. (1907)
- Работничка книшка, издадена од Свети Николе на име Цветкова Фишка, с. Цумајлија, Свети Николе. (1908)
- Свидетелство на име Марика Димова, ул. „Војводе Путника“ бр. 12, Београд (1909)
- Здравствена легитимација на име Екрем Таќи, ул. „Љуботенска“ бр. 161, Тетово. (1910)
- Диплома на име Ибраими Муамет, ул. „Н. Тесла“ бр. 34, Тетово. (1911)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мухабер Шаќири, с. Јажинце, Тетово. (1912)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Авдије Шаќири, с. Јажинце, Тетово. (1913)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Љатиф Вељија, с. Доброште, Тетово. (1914)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Изаир Шаќири, с. Јажинце, Тетово. (1915)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Кадире Шаќири, с. Јажинце, Тетово. (1916)
- Работна книшка на име Нафи Заќири, с. Беловиште, Тетово. (1917)
- Свидетелство за VIII одделение на име Менсур Алиевик, с. Врапчиште, Гостивар. (1918)
- Свидетелство на име Милисав Пероски, ул. „Н. Карев“ бр. 17, Тетово. (1919)
- Свидетелство за I година на име Зоран Србиноски, с. Беловиште, Гостивар. (1920)
- Работна книшка, издадена од ОС — Берово на име Ахмет Јашаровски, с. Црник, Берово. (1921)
- Воена книшка на име Трајан Бошков, с. Амзабегово, Свети Николе. (1922)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, на име Живка Милошевска, Скопје. (1923)
- Работна книшка, издадена во Скопје на име Кемал Несим, Скопје. (1924)
- Лична карта на име Менка Ангелеска, ул. „Б. Корчагин“ бр. 48, Прилеп. (1925)
- Штедна книшка на име Менка Ангелеска, ул. „Б. Корчагин“ бр. 48, Прилеп. (1926)
- Свидетелство за I година на име Енвер Нушевиќ, с. Житоше, Прилеп. (1927)
- Свидетелство за завршен испит на име Исмет Азиров, Куманово. (1928)
- Свидетелство на име Петар Трендевски, ул. „Ленинова“ бр. 13/1, Куманово. (1929)
- Здравствена легитимација на име Метор Белица, ул. „Маркс и Енгелс“ Струга. (1931)
- Здравствена легитимација на име Имер Белица, ул. „Маркс и Енгелс“, Струга. (1932)
- Работна книшка, издадена од Заводот за вработување на име Цилаков Ѓорѓи, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 14, Титов Велес. (1933)
- Здравствена легитимација на име Стојанов Славе Велко, с. Долно Чичево, Титов Велес. (1934)
- Свидетелство за VIII одделение на име Слободан Новески, с. Растеш, Тетово. (1935)
- Работна книшка на име Идриз Имери, с. Цепчиште, Тетово. (1936)
- Здравствена легитимација на име Назми Имери, Тетово. (1937)
- Лична карта бр. 29381, на име Цене Ристоски, с. Копанце, Тетово. (1938)
- Воена книшка на име Ајредини Јахја, с. Палатица, Тетово. (1939)
- Свидетелство за VIII одделение на име Аќиф Јашари, с. Дебарце, Тетово. (1940)
- Здравствена легитимација на име Ривајете Таќи, ул. „Љуботенска“ бр. 16, Тетово. (1941)
- Здравствена легитимација на име Алија Сафије, с. Палатица, Тетово. (1942)
- Свидетелство за IV одделение на име Реџеп Адеми, с. Урвич, Тетово. (1943)
- Свидетелство за VIII одделение на име Илми Бајрами, с. Челопек, Тетово. (1944)
- Свидетелство за VI одделение на име Хаќиф Реџепа, с. Челопек, Тетово. (1945)
- Уверение за прва помош бр. 391 на име Маноил Ѓорѓиевски, с. Смојмирово, Берово. (1946)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од „Ј. Х. Песталоци“, Скопје, на име Јулдасеф Хоти, Скопје. (1947)
- Здравствена легитимација на име Неда Ристевска, ул. „7 Бригада“ бр. 17, Битола. (1948)
- Свидетелство за III година на име Крсте Момирски, с. Галичани, Прилеп. (1949)
- Свидетелство за VIII одделение на име Неда Лешкоска, ул. „Блага Ружето“ бр. 24-а, Прилеп. (1950)
- Воена книшка на име Ридван Јашари, с. Лопате, Куманово. (1951)
- Диплома на име Мемет Јаќупи, с. Пирок, Тетово. (1952)
- Свидетелства за VI, VII и VIII одделение на име Сетки Бафтиќ, с. Одри, Тетово. (1953)
- Диплома на име Стојко Трпчевски, с. Раотинце, Тетово. (1954)
- Работна книшка на име Зулќуфли Беќири, с. Пршовце, Тетово. (1955)

- Здравствена легитимација на име Бедри Реџе-пи, с. Доброште, Тетово. (1956)
- Свидетелство за VIII одделение на име Јован Распашковски, с. Владимирово, Берово. (1957)
- Уверение за прва помош на име Јован Васи-левски, Берово. (1958)
- Воена книшка, издадена од Копривница на име Сали Р. Ибиш, Скопје. (1959)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, на име Менду Исџамовски, Скопје. (1960)
- Работничка книшка, издадена од Општина Брод Македонски на име Ристески Јован, Брод Маке-донски. (1961)
- Свидетелство за VIII одделение на име Зил-беар Дервиши, с. Равен, Гостивар. (1962)
- Свидетелство за IV одделение на име Муслија Вфќар, с. Каменица, Гостивар. (1963)
- Воена книшка на име Кенан Реџеџи, с. Врап-чиште, Гостивар. (1964)
- Воена книшка, издадена од Хрватски Карло-вац на име Рамадан Исмани, Скопје. (1965)
- Свидетелство за завршено II и III година на име Драган Савов, с. Јосифово. (1966)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, из-дадено во с. Грашуна, на име Ружди Алии, с. Чер-кези, Куманово. (1967)
- Воена книшка на име Неџмедин Јусуфи, ул. „Младен Стојановски“ бр. 71, Куманово. (1968)
- Свидетелство за VIII одделение на име Богдан Руневски, с. Палчиште, Прилеп. (1969)
- Индекс на име Петар Талески, с. Долнени, При-леп. (1970)
- Свидетелство за I клас на име Блаже Кочоски, ул. „Моша Пијаде“ бр. 4-а, Прилеп. (1971)
- Здравствена легитимација на име Нима Фуга, Тетово. (1972)
- Работна книшка на име Љубинка Чукиќ, Тет-ово. (1973)
- Воена книшка на име Меваиќ Реџеџи, с. До-барце, Тетово. (1974)
- Воена книшка на име Неџади Исмаили, с. Но-во Село II, Тетово. (1975)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Ху-самедин Рушити, с. Урвич, Тетово. (1976)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Це-ваир Рушити, с. Урвич, Тетово. (1977)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Ис-металија Асани, с. Урвич, Тетово. (1978)
- Свидетелство за IV клас на име Хамзи Хамзи-ја, с. Дуф, Гостивар. (1979)
- Свидетелство за III и IV година на име Насер Раќиќи, ул. „Филипоски“ бр. 182, Гостивар. (1980)
- Воена книшка, издадена во Краљево на име Ашим Ајдиновски, Скопје. (1982)
- Свидетелство за III и IV година, на име Ми-ровска Александра Викторија, ул. „Никола Тесла“ бр. 137, Куманово. (1983)
- Ученичка книшка, издадена од ЦОУ „Коле Не-делковски“ на име Петар Бериша, Скопје. (1984)
- Ученичка книшка за завршено I, II и III годи-на, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Ку-маново на име Фикрет Зендели, Куманово. (1985)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Сто-јан Гаковски, Скопје. (1986)
- Свидетелство за V одделение на име Добрица Вузеска, Битола. (1987)
- Здравствена легитимација на име Ева Горѓиев-ска, ул. „Ив. Милутиновиќ“ бр. 88, Битола. (1988)
- Свидетелство за IV одделение на име Даница Китановска, ул. „Дебарска“ бр. 71, Битола. (1989)
- Свидетелство за II година на име Светлана Борковска, ул. „Пионерска“ бр. 1-а, Куманово. (1990)
- Работна книшка на име Скендер Ислами, ул. „Н. Вапцаров“, Куманово. (1991)
- Свидетелство за завршено IV одделение, на име Стојковска Добрица, с. Требино, Македонски Брод. (1992)
- Свидетелство за завршено средно економско училиште, на име Атанасова Кири Трајанка, Град-ско. (1993)
- Индекс бр. 21501 76/77, издаден од Педагошката академија, Скопје, на име Нуредини Неџази, с. Радиовце, Тетово. (1994)
- Свидетелство за I година на име Гурѓа Давче-ва, ул. „Караорман“ бр. 9, Тетово. (1995)
- Здравствена легитимација на име Мирослав Петровски, ул. „Г. Стојчевски“ бр. 15, Тетово. (1996)
- Свидетелство за VIII одделение на име Синан Хоџа, ул. „Полог“ бр. 31, Тетово. (1997)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Низафет Нухиу, с. Г. Речица, Тетово. (1998)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Шериџе Целадини, с. Ларце, Тетово. (1999)
- Лична карта бр. 12461 на име Азби Иљази, с. Д. Лешница, Тетово. (2000)
- Борачка социјална книшка на име Азби Иља-зи, с. Д. Лешница, Тетово. (2001)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Виљдете Нухиу с. Г. Речица, Тетово. (2002)
- Свидетелство на име Фидан Раифи, с. Сенокос, Гостивар. (2003)
- Свидетелство за VIII одделение на име Абдул-керим Хасипи, с. Врапчиште, Гостивар. (2004)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Скопје на име Мустафа Гулсефа, Скопје. (2005)
- Свидетелство за завршен испит на име Дими-тар Тренковски, ул. „М. Аџев“ бр. 16, Прилеп. (2006)
- Свидетелство за I година на име Јордан Јор-даноски, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 153-а, Прилеп. (2007)
- Свидетелство за VIII одделение на име Борис Цветаноски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 146, Прилеп. (2008)
- Работна книшка на име Андоновски Панде Живко, с. Царев Двор, Ресен. (2009)
- Здравствена легитимација на име Аљи Љоки, ул. „115“ бр. 22, Тетово. (2010)
- Диплома за завршена гимназија, на име Фе-рати Наѓип, с. Жеровјане, Тетово. (2011)
- Диплома за завршена гимназија, на име Дау-ти Неџип, с. Жеровјане, Тетово. (2012)
- Свидетелство за V одделение на име Фаџил Па-јазити, с. Чelopeк, Тетово. (2013)
- Ученичка книшка за VIII одделение на име Исмет Абдиџи, с. Боговиње, Тетово. (2014)
- Здравствена легитимација на име Несфије Ју-суфи, с. Ново Село II, Тетово. (2015)
- Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Несфије Јусуфи, с. Ново Село II, Тетово. (2016)
- Здравствена легитимација на име Димче Гав-ровски, с. Милетино, Тетово. (2017)
- Здравствена легитимација на име Зоран Гав-ровски, с. Милетино, Тетово. (2018)
- Работна книшка на име Бранко Ангелковски, с. Лешок, Тетово. (2019)
- Здравствена легитимација на име Коче Трпес-ки, ул. „117“ бр. 25, Тетово. (2020)
- Работна книшка на име Рамадан Идризи, ул. „В. Циривири“ бр. 29, Тетово. (2021)
- Свидетелство за II клас на име Неџат Јусуфи, Тетово. (2022)
- Свидетелство за VII одделение на име Шера-фет Бајрами, Гостивар. (2023)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Бла-гоја Мишев, Скопје. (2024)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, на име Марица Пислевик, Скопје. (2025)
- Службена карта за превоз во ГСП — Скопје, на име Трајче Милески, Скопје. (2026)
- Гаранциски лист за возило „Застава 101“ лукс, издадено од „Аутомакедонија“ во Скопје на име Славко Јованов, с. Чешиново, Кочани. (2027)

Свидетелство за I година на име Илија Точески, с. Долнени, Прилеп. (2028)

Свидетелство за VIII одделение на име Богоја Митрески, ул. „Тризла“ бр. 517, Прилеп. (2029)

Свидетелство за IV клас на име Лидија Митровска, ул. „Т. Горгиев“ бр. 14, Куманово. (2030)

Воена книшка на име Тихомир Јакимовски, ул. „Св. Марковиќ“ бр. 48-а, Куманово. (2031)

Диплома на име Момчило Милошевски, с. Студена Бара, Куманово. (2032)

Свидетелство за IV одделение на име Ружа Станковска, с. Страцин, Куманово. (2033)

Работна книшка на име Мустафа Мемши, с. Челопек, Тетово. (2034)

Свидетелство за V и VI одделение на име Назми Касани, с. Радиовце, Тетово. (2035)

Свидетелство на име Амит Неухат, с. Глоги, Тетово. (2036)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Слободанка Идризи, с. Јеловјане, Тетово. (2037)

Свидетелства за I и II година на име Стојан Матески, Гостивар. (2038)

Свидетелство за VIII одделение на име Хашим Саити, с. Д. Гоновица, Гостивар. (2039)

Свидетелство за IV одделение на име Халим Бегуљаки, с. Ломница, Гостивар. (2040)

Свидетелство за II одделение на име Цветат Партали, с. Врапчиште, Гостивар. (2041)

Свидетелство на име Зиаден Фетахи, с. Врановце, Гостивар. (2042)

Свидетелство за VIII одделение на име Вахид Јашари, Гостивар. (2043)

Дозвола за работа — слаткар на име Зекир Амеди, с. Добридол, Гостивар. (2044)

Воена книшка на име Санде Ефтимов, с. Радичево, Стругица. (2045)

Ученичка книшка за I година на име Благоја Кулески, ул. „П. Котеска“ бр. 272, Прилеп. (2046)

Свидетелство за IV одделение на име Славица Конеска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 18, Прилеп. (2047)

Диплома на име Благоја Крстевски, ул. „Живко Чало“ бр. 9, Куманово. (2048)

Воена книшка на име Блаже Николоски, ул. „Партизанска“ бр. 25, Струга. (2049)

Свидетелство за II клас на име Борко Радески, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 61, Титов Велес. (2050)

Ученичка книшка за I клас на име Роза Мицова, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 27, Виница. (2051)

Свидетелство за VIII одделение на име Веселка Илиева, с. Зрновци, Кочани. (2052)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Владимир Стојкоски, Скопје. (2053)

Свидетелство за завршено I година, издадено од АСУЦ „Боро Петрушевски“ во Скопје на име Зоран Мишкоски, Скопје. (2054)

Индекс бр. 4167, издаден од Виша социјална школа на име Чолаковиќ Малиќа, Скопје (2055)

Свидетелство за завршено V одделение, на име Лазми Дервиши, с. Жеровјане, Тетово. (2056)

Свидетелство за завршено V одделение, на име Калаш Салиу, с. Жеровјане, Тетово. (2057)

Свидетелство за завршено VII одделение, на име Исмаил Азбије, с. Седларце, Тетово. (2058)

Свидетелство за V одделение на име Даут Халили, с. Отушиште, Тетово. (2059)

Работна книшка на име Костадинка Симсарова, ул. „М. Тито“ бр. 12, Титов Велес. (2060)

Свидетелство за IV клас на име Хисман Мамути, с. Гургурница, Тетово. (2061)

Свидетелство за IV одделение на име Мирјана Мишевска, с. Раотинце, Тетово. (2062)

Свидетелство на име Сељман Исџами, с. Врапчиште, Гостивар. (2063)

Свидетелство на име Тасим Арифџи, Кеј „Вардар“ згр. 3 II влез, Гостивар. (2064)

Свидетелство за II година на име Цветат Абдиу, ул. „ЈНА“ 66, Гостивар. (2065)

Работна книшка, издадена од Иванград на име Мухарем Рамадановиќ, Скопје. (2066)

Свидетелство на име Гордана Китановска, ул. „Драчевска“ бр. 25, Драчево — Скопје. (2067)

Свидетелство на име Хајрула Мисими, Горче Петров. (2068)

Свидетелство за IV одделение на име Горица Милеска, с. Клепач, Битола. (2069)

Штедна книшка бр. 64348 на име Трајан Трајаноски, с. Крапа, Прилеп. (2070)

Свидетелство за IV одделение на име Љубе Стојчески, ул. „Б. Талески“ бр. 158, Прилеп. (2071)

Свидетелство за I клас на име Зоран Апостолоски, ул. „Патрис Лумумба“ бр. 1, Прилеп. (2072)

Свидетелство на име Благоја Крстевски, ул. „Живко Чало“ бр. 9, Куманово. (2073)

Свидетелство за завршено IV одделение, на име Милица Горгиева, с. Тлминци, Крива Паланка. (2074)

Свидетелство за завршено IV одделение, на име Стефанова Даница, с. Тлминце, Крива Паланка. (2075)

Воена книшка на име Ајет Селмани, с. Ракоец, Тетово. (2076)

Лична карта на име Бошко Ѓуровски, с. Жилче, Тетово. (2077)

Работна книшка на име Цемаил Камили, с. Орашје, Тетово. (2078)

Работна книшка на име Куртиш Казими, ул. „Г. Делчев“ бр. 230, Тетово. (2079)

Свидетелство за завршено VI одделение на име Ведит Цафери, с. Желино, Тетово. (2080)

Свидетелство за завршено VIII одделение, на име Цвета Пецевска, Скопје. (2081)

Воена книшка, издадена од Карловац на име Љубомир Ристовски, Скопје. (2082)

Свидетелство за завршен испит, на име Муртез Сејдија, Скопје. (2083)

Работна книшка на име Чедо Тодоровски, с. Ст. Бара, Куманово. (2084)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2658/78 од 18. VI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1387-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електро-енергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија, со целосна одговорност — Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1, со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електро-енергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија е основана со Самоуправната спогодба во март 1978 година од 138 основачи.

Дејност: 140231 — СИЗ во областа на насоченото образование.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сите свои средства. Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електро-енергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија, без ограничување, ја застапува секретарот Мирко Апостолски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2658/78 од 18. VI. 1979 година. (320)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2660/78 од 18. VI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1389-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната ин-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

ви ги препорачува следните изданија:

1. **ЗБИРКА**
УСТАВ НА СФРЈ и
УСТАВ НА СРМ во една книга
— Второ издание —
Цена 50 динари.
2. **ЗБИРКА НА НОВИТЕ КРИВИЧНИ ЗАКОНИ**
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА
со експозе
— Второ издание —
Цена 60 динари.
3. **ЗБИРКА**
ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД
Цена 62 динари.
4. **ЗБИРКА**
ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
со објаснувања и упатства за примена во прак-
тиката
Приготвил: Новак Марковски, пом. на репуб-
личкиот секретар за законодавство и органи-
зација
Рецензија и предговор: проф. д-р Владимир
Митков и Милан Хорват.
Цена 100 динари.
5. **ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА**
ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ
со објаснувања
Приготвил: Еврипид Ричковски, раководител на
група во Републичкиот секретаријат за зако-
нодавство и организација.
Цена 85 динари.
6. **ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕ-**
ТО И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА
со објаснувања и судска практика и со регис-
тар на поимите
Збирката ја приготвил д-р Кирил Чавдар, су-
дија на Врховниот суд на Македонија. Пред-
говор д-р Ѓорѓи Цаца, републички секретар за
правосудство.
Цена 95 динари.
7. **ЗБИРКА**
ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА
Цена 43 динари.
8. **ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ**
И ВОСПИТАНИЕ
(објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 25/79)
Цена 46 динари.
9. **ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ**
со објаснувања
Приготвиле:
Миле Крцковски и м-р Ванчо Проевски
Предговор: д-р Ѓорѓи Цаца, републички сек-
ретар за правосудство.
Цена 120 динари.
10. **ЗБИРКА НА ЗАКОНИ**
ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ
Цена 30 динари.
11. **ЗБИРКА НА ПРОПИСИ**
ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО
со судска практика и со предметен регистар
— Второ дополнето издание —
Приготвил: д-р Миле Хаџи Василев,
професор на Правниот факултет во Скопје.
Цена 65 динари.
12. **ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ**
И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА
од проф. д-р Владимир Митков, републички
секретар за законодавство и организација.
Цена 200 динари.
13. **УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ**
од д-р Александар Христов, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје
Рецензија и предговор:
Проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ
Цена 90 динари.
14. **ОПШТЕСТВЕН ПЛАН на СР Македонија**
за периодот од 1976 до 1980 година
— со основни пропорции за развојот на СР
Македонија од 1976 до 1980 година
Цена 45 динари.
15. **ЗБИРКА НА ОДЛУКИ**
на Врховниот суд на Македонија
Цена 150 динари.
16. **ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА**
НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА
Цена 50 динари.
Порачки прима Службата за претплата на
Службен весник на СРМ — 91000 Скопје.
По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-
12498 книгата веднаш се доставува заедно со
сметка.

СОДРЖИНА

	Страна
472. Закон за дополнување на Законот за ре- публичките даноци на граѓаните — —	805
473. Закон за изменување на Законот за по- себниот даок на премојни производи и услуги — — — — —	805
474. Закон за евиденциите во областа на здравството — — — — —	806
475. Одлука за помилување на осудени лица	808
476. Одлука за користење на средствата на солидарноста на Социјалистичка Репуб- лика Македонија за отстранување на последниците од елементарни непогоди —	809